

Flutter™

✦
**SHARE
SAVE
2025**

Меѓународна брошура - 2025 година

БИДИ ДЕЛ ОД НАШИОТ КОЛЕКТИВЕН УСПЕХ

Сакаме секој во семејството на Flutter да биде дел од нашиот колективен, глобален успех. Па така, со задоволство те информираме дека повторно го враќаме нашиот план за штедење Sharesave во 2025 година.

Sharesave е ефективен и одржлив начин да заштедиш пари и да имаш придобивки од учеството во растечка компанија.

Sharesave е достапен за сите колеги, без разлика дали некој е вработен на неопределено или на определено време. Може да се пријавиш дури и ако си штотуку вработен/-а и сè уште си на пробна работа.*

Еве повеќе информации за планот и како тој функционира.

*Не може да се пријавиш за Sharesave ако си надворешно лице ангажирано со договор. Мора да бидеш во работен однос на 18 ноември 2025 година.

ЗОШТО SHARESAVE?

Покривањето на секојдневните трошоци за живот понекогаш може да биде мошне тешко, без можност да се тргнат пари настрана, а дури и кога ќе почнеш да штедиш, одржувањето континуитет во штедењето може да претставува предизвик.

Во твојата земја, поради сложеноста на земање одбитоци од платата и поседување посебна штедна книшка, од тебе се бара да „штедиш самостојно“. Мора да отвориш сметка на свое име и да го заштедуваш износот за кој си се пријавил/-а секој месец во траење од три години.

Од тебе се бара да потврдиш дека ќе штедиш самостојно кога ќе се приклучиш на Sharesave и на крајот од трите години, доколку одлучиш да ги купиш акциите, исто така, мора да потврдиш дека си го зачувал/-а одредениот износ секој месец и дека средствата остануваат на сметката. Може да ти биде побарано и да обезбедиш докази за месечните заштеди доколку одлучиш да ги купиш акциите.



КАКО ФУНКЦИОНИРА SHARESAVE

Штедиш месечно во период од три години (поточно 36 месеци). Имаш минимален и максимален износ што може да ги заштедуваш (и износот што ќе го избереш мора да остане ист во текот на целиот период на штедење). Минималниот и максималниот износ се исти на сите локации и се претворени во локална валута.

Ако веќе имаш други активни планови за штедење на Sharesave, овој максимален износ важи за сите твои планови.

Пред да започнеш да штедиш со Sharesave, ќе ти биде соопштена цената на опцијата. Тоа е просечната цена на акција на 3, 14 и 17 ноември 2025 година намалена за 20%. Ако по изминувањето на три години, цената на акцијата е повисока од ова, тоа ќе биде твоја добивка.

Земја	Валута	Минимален месечен износ на заштеда	Максимален месечен износ на заштеда
North Macedonia	MKD	700	34,500

ПО ИЗМИНУВАЊЕ НА ТРИ ГОДИНИ*, МОЖЕШ ДА ИЗБЕРЕШ ДА:

КУПИШ

акции на Flutter Entertainment plc со попуст од 20%. Акциите ќе бидат продадени за да се покријат трошоците за опцијата. Со тоа ќе станеш акционер, и од тој момент па во иднина, ќе имаш можност да бидеш дел од нашиот глобален успех

или да ги

ПРОДАДЕШ

акциите што ги имаш купено - и пак ќе имаш попуст од 20%

или да ги

ПОВЛЕЧЕШ

заштедите, но нема да го добиеш попустот од 20%

*Ќе имаш рок од шест месеци за да одлучиш што ќе правиш кога ќе завршиш со штедењето.

КАКО ФУНКЦИОНИРААТ АКЦИИТЕ

На крајот од тригодишниот период, ќе имаш можност да купиш акции во Flutter Entertainment plc.

Тоа значи дека ќе поседуваш дел од компанијата и ќе станеш акционер. Овие акции котираат на Лондонската берза и како и сите други акции, во текот на тие три години, нивната вредност ќе се движи нагоре и надолу. Општо кажано, ако остваруваме добри резултати, очекуваме цената на нашата акција да расте, а тоа ќе значи придобивки и за твојата заштеда.



SHARESAVE ВО ПРАКТИКА

Sharesave се отвори со дисконтна цена на акцијата поставена на £138. На Рик му се допаднаа флексибилноста и едноставноста на програмата, па се приклучи и штедеше по 10.000 денари месечно.

По три години, Рик имаше заштедено **360.000** денари. Дотогаш, цената на акцијата на Flutter пораснала на **£220**.

Рик одлучи да ги искористи своите заштеди за да купи акции по дисконтната цена. Неговите 360.000 денари се конвертираат во британски фунти (GBP) по курс од 0.01, што изнесува **£622,15**. Со овој износ, тој може да купи 4 акции на Flutter ($£622,15 \div £138$).

Ако одлучи да ги продаде акциите по новата цена на акцијата на Flutter, тие ќе вредат **£880** (4 акции $\times$ £220 по акција). Претворањето назад во RON по курс од 5.76 би му дало RON5,066.25 ($£880 \times 5.76$).

Ова би било профит од **RON1,466.25** (RON5,066.25 – RON3,600), што претставува добивка од околу **41%**.

Рик сака да ги ужива придобивките од тоа да биде акционер, па одлучува да задржи дел од своите акции, надевајќи се дека неговата добивка ќе продолжи да расте со растот на Flutter.

Овој пример не ги зема предвид промените во валутниот курс за текот на трите години на штедење. За подетални примери, можеш да пристапиш на www.flutter-shareplans.com

Не заборавај дека резултатите остварени во минатото не мора да значи дека се показател за успешноста во иднина. Резултати од вложувањата не се гарантирани и вредноста на кое било вложување може да оди надолу, но може да оди и нагоре. Заштедната може да си ја повлечеш во целост, и тоа за време на периодот на важење на планот за штедење или пак на крајот од тој период. Во горниот пример, се претпоставува дека нема промена во девизниот курс во периодот од 3 години. За детални примери, погледни на www.flutter-shareplans.com



ПРЕГЛЕД НА ПРИДОБИВКИТЕ ОД SHARESAVE

ПО ТРИ ГОДИНИ:

1

Ако ги продадеш акциите, ќе имаш придобивка од попустот од 20%, како и од секое зголемување на цената на акцијата

2

Ако станеш акционер во семејството на Flutter, ќе ја искористиш придобивката што ја нуди попустот од 20% и ќе уживаш во потенцијалот да бидеш дел од нашиот иден успех

3

Ако си ја повлечеш заштедата, ќе го добиеш износот што си го заштедил/-а - нема да загубиш ни денар

4

При искористувањето на опцијата за купопродажба на акциите, може да се наплатат данок на доход и социјални придонеси по маргинална даночна стапка. Ако се наплатат, тоа ќе се направи на разликата помеѓу правичната пазарна вредност на акциите при купопродажба и кој било износ што си го платил/-а за НИВ.

За подетални информации за даноците што се плаќаат во твојата земја, погледни во табелата на страница 10.

ПОДГОТВЕН/-А СИ ДА СЕ ПРИДРУЖИШ НА SHARESAVE?

Кликни овде за да се придружиш >

БИ БИЛО ДОБРО ДА ЗНАЕМЕ

Ако ти се променат плановите

Знаеме дека животот може да биде непредвидлив, па затоа, добро е да знаеш дека Sharesave може да се приспособи на твоите потреби.

Може да прекинеш со уплати во планот за штедење во период од најмногу шест месеци (не мора да бидат последователни) и тие месеци само ќе се додадат на првичниот период на времетраење на планот кога ќе бидеш подготвен/-а да продолжиш со штедењето.

Ако имаш подолго отсуство од работа, ќе продолжиш да уплаќаш во Sharesave (ако платата не е доволна за да ги покрие твоите придонеси, ќе треба да поставиш траен налог). Исто така, може да направиш и пауза од штедење.

Може да прекинеш со штедење во кое било време во текот на периодот од три години и да си го повлечеш износот што дотогаш си го заштедил/-а.

Ако си заминеш од Flutter

Ќе ни биде криво ако си заминеш, но и ако го напуштиш семејството на Flutter, **секогаш ќе можеш да си ги повлечеш парите што си ги заштедил/-а.** Доколку си заминуваш поради стекнување право на старосна пензија, лоша здравствена состојба или како технолошки вишок, можеш да си ја повлечеш заштедата или да си купиш помал број акции.

Ако преминеш на друго работно место во Flutter

Ако преминеш во друга компанија од семејството на Flutter, **може да продолжиш да штедиш (но ќе треба да поставиш траен налог за да продолжиш со штедењето).**

Ако се преселиш во друга земја, на сите добивки и бонуси од планот за штедење (SAYE) ќе се применуваат правилата за оданочување што важат во таа земја, за што ќе биде разговарано со тебе во тој момент.



Ако сакаш да дознаеш повеќе за Sharesave

Повеќе информации можеш да најдеш на www.flutter-shareplans.com

SHARESAVE СПОРЕД ЛОКАЦИЈА

Земја	Валута	Минимален износ на заштеда	Максимален износ на заштеда	Штедилница	Данок	Дали заштедата е заштитена?
Северна Македонија	MKD	700	34,500	независни заштеди	Данок на доход се плаќа при искористување на опцијата за купопродажба на акции на разликата помеѓу правичната пазарна вредност при купопродажба и цената на купопродажбата, по маргинална даночна стапка. Данокот на доход при искористување на опцијата за купопродажба мора да се плати во текот на месецот на купопродажбата.	Да го прегледа учесникот на почетокот од периодот на штедење.



Даночното законодавство може да се промени и правилата кои важат денес може да не бидат исти во моментот кога ќе сакаш да ги продадеш акциите. Треба да имаш предвид дека горенаведените информации не претставуваат совет, и ако не си сигурен/-на во однос на твоите даночни обврски, треба да се консултираш со овластен даночен советник

АКО САКАШ ДА СЕ ПРИДРУЖИШ НА SHARESAVE

Пријавувањето за Sharesave за 2025 година започнува на 26 ноември 2025 година и лесно е да се пријавиш онлајн [hwww.equateplus.com](http://www.equateplus.com)

Saving for the first time?

Ќе добиете е-пошта од „planadmin-noreply@equateplus.com“ за да ја креирате вашата EquatePlus сметка и да се регистрирате на Sharesave 2025

На или околу 18 ноември ќе добиеш покана преку е-пошта од planadmin-noreply@equateplus.com, која ќе го содржи твојот единствен EquatePlus User ID.

Ова ќе биде испратено на твојата службена е-пошта регистрирана во локалниот HR систем. Доколку си а отсуство, поканата ќе биде испратена на твојата лична е-пошта регистрирана во локалниот HR систем на денот на испраќање на поканата.

Откако ќе го добиете вашиот кориснички ID, одете на www.equateplus.com

Активирај ја мојата сметка >

Откако ќе се најавиш, на твојата страница „**Overview**“ отиди на „**Your Tasks**“ и кликни на задачата „**Sharesave 2025**“.

Ако ти е потребна било каква помош, можеш да најдеш информации со кликање на Help копчето на страницата за најавување или со контактирање на тимот на Computershare на следниот телефонски број.

Помош и поддршка

Телефонска линија за помош на Computershare:
Меѓународно +41 (0) 844 00 44 55

Телефонските линии се отворени од понеделник до петок 24/5, од 22:00 CET во недела до 22:00 CET во петок.

Повиците примени помеѓу 16:00 и 08:00 CET обично имаат најкратко време на чекање.


Веќе имаш штедено?

Доколку веќе имате сметка на EquatePlus, најавете се со вашето корисничко име и лозинка како и обично.

Најавете се >

Аплицирате за Sharesave во вашата област со задачи на вашата контролна табла - едноставно кликнете на на „Enrol“ под „Join Sharesave 2025“ и следи ги упатствата на екранот.

Пријавите за овогодишниот Sharesave мора да се поднесат најдоцна до 3 декември 2025 година во [17.00часот] средно време по Гринич



ВАЖНИ ДАТУМИ

Утврдување цена на опција на **13-17 ноември 2025 година**

Рокот за пријавување започнува на **18 ноември 2025 година**

Рокот за пријавување завршува на **3 декември 2025 година**
(17.00 часот по координирано универзално време)

Твоето штедење со Sharesave ќе започне на **1 февруари 2026 година**.
Ако штедиш самостојно, тоа ќе треба да започне од јануари 2025 година.


Заштедата на Sharesave доспева на **1 февруари 2029 година** и ќе имаш
шест месеци за да одлучиш кога да ја искористиш за да ги купиш акциите
по утврдената цена на опција и потоа да ги задржиш или да ги продадеш.

Ќе имаш рок до **30 јули 2029 година** за да одлучиш и да нè известиш што
сакаш да правиш со заштедата.

БИДИ ДЕЛ ОД НАШИОТ КОЛЕКТИВЕН УСПЕХ

„Ги повикуваме сите колеги да
размислат за придобивките
и за можностите што ги нуди
Sharesave. Тоа може да биде
одличен избор, без разлика
дали може да си дозволиш
да штедиш само малку секој
месец или пак сакаш да ги
диверзифицираш твоите
актуелни вложувања.“

Тимот на Share Plans

FlutterTM